

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Игор Јакимовски од Крива Паланка УП2 09-75/21 од 12 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-7 од 9 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-7 од 9 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Игор Јакимовски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-75/21 од 12 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-7 од 9 февруари 2021 година издадено од КЕЦ Кратово, за приклучок на објект во с. Луке, Крива Паланка.

Според Електродистрибуција, објектот е во близина на нисконапонска мрежа со должина од 2km, па оттука не постојат услови за приклучок на побараната моќност, а и ќе се влошат напонските прилики и кај останатите корисници. Исто така нема ДУП/УПС/УПВНМ за тоа подрачје.

Жалителот наведува дека се бара одвојување (додека во БСП-1 образецот е наведено дека се бара приклучок за нов објект), односно веќе имало снабдување во тој објект па нема дополнително да предизвика влошување на приликите. Постоечкиот приклучок во објектот е монофазен.

На седницата одржана на 19 март 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-75/21 од 12 март 2021 година со прилог:

-Приговор

-Извод од катастарски план

-Изјава од сосопственици на недвижен имот на КП 6572, заведен во ИЛ бр. 9, КО Луке, за приклучок на ново броило на име на жалителот ОДУ бр. 30/21 од 18 јануари 2021 година заверена на нотар

-GIS скица

-Имотен лист бр. 9 за КП бр. 6572, КО Луке

-БСП-1 образец од 25 јануари 2021 година

-Решение за одбивање бр. 11-7 од 9 февруари 2021 година

и на седницата беше заклучено да се оствари контакт со жалителот и Електродистрибуција со цел добивање на подетална слика околу настанатата ситуација.

На седницата одржана на 24 март 2021 година повторно се разгледуваше Приговорот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–75/21  
1 април 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**